

1.	Наслов на наставниот предмет		<b>МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА</b>		
2.	Код		ДРТ-126		
3.	Студиска програма		<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран радиолошки технолог</b>		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра)		<b>Катедра за психијатрија и медицинска психологија, ЈЗУ УК за психијатрија ул. Белградска бб. Раководител на катедра Проф. д-р Марија Ралева</b>		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Прв циклус		
6.	Академска година / семестар		Прва / II	7.	Бр.на ЕКТС кредити 2
7.	Наставник		Научен соработник д-р Мира Полазаревска		
8.	Предуслови за запишување на предметот		Нема		
9.	Теоретска настава <ul style="list-style-type: none"> <li>• Медицинска психологија и психопатологија</li> <li>• Психички функции</li> <li>• Развој и структура на личноста</li> <li>• Психолошки функции долж животниот циклус</li> <li>• Стрес и механизми на одбрана</li> </ul>				
10.	Практична настава <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комуникација и комуникациски вештини</li> <li>• Реакции на болен на болеста</li> <li>• Релација радиолошки технолог-пациент</li> <li>• Решавање на конфликтни ситуации</li> <li>• Професионално согорување</li> </ul>				
11.	Методи на учење: предавање				
12.	Вкупен расположив фонд на време		30		
13.	Распределба на расположивото време		10 часа предавање 20 часа семинари		
14.	Форми на наставни активности	15.1	Предавање		
		15.2	Семинари		
16.	Други форми на активности	16.1	Проблем фокусирана дискусија		
		16.2			
		16.3			
Начини на оценување					
17.1	Тестови		континуирани проверки 1 завршен испит		мин-макс. 35-50
17.2	Семинарска работа/проект (презентација писмена, усна)				мин-макс. 15-30
17.3	Активно учество		Теоретска настава Практична настава		мин-макс. 5-10 5-10
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)		< 60	5	
			60-68	6	
			68-76	7	

		76-84	8
		84-92	9
		92-100	10
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовност на предавања и семинари за да пристапи кон континуирана проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно се јавува на комплетен завршен испит.	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		
22.	Литература:		
	22.1	Задолжителна литература	
		Ѓ. Чадловски, А. Филиповска, Д. Белевска.	Медицинска психологија, Просветно дело, 2004